

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 мај 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Зоран Стојчевски од Куманово УП2 09-63/22 од 5 април 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-166 од 24 март 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-166 од 24 март 2022 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Зоран Стојчевски од Куманово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-63/22 од 5 април 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-166 од 24 март 2022 година на КЕЦ Куманово издадено поради непостоење на технички услови за приклучок на пумпа за наводнување.

Жалителот потенцира дека соседот е приклучен од истиот столб од кој и тој бара да се приклучи.

Според Електродистрибуција – падот на напонот не задоволува за што вредностите се впишани во GIS скицата. Од последниот столб до барателот има 92 метри оддалеченост, но нема пат односно столбовите се поставени во приватен имот.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 27 април 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-63/22 од 5 април 2022 година
2. Дополнителни документи од 8 и 13 април 2022 година со прилог:
 - БСП-1 образец од 16 март 2022 година
 - Известување за некомплетна документација од 18 март 2022 година
 - Имотен лист бр. 860 за КП бр. 2050, КО Стрезовце
 - Решение за запишување на земјоделско стопанство во Единствениот регистар на земјоделски стопанства
 - Решение за одбивање на барање за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-166 од 24 март 2022 година на КЕЦ Куманово
 - GIS скица
 - Извештај за пад на напон

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, падот на напонот е вон дозволените граници согласно пропишаните вредности.

Исто така, нема урбанистичко-планска документација за тоа подрачје, а помеѓу најблиската точка од нисконапонската мрежа и објектот на барателот се приватни имоти.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–63/22
19 мај 2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски